



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Сабота, 18 април 1959
Скопје
Бр. 13

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

65.

На основа точка II од Резолуцијата на Народното собрание на Народна Република Македонија за утврдување престанокот на важноста на закони, одлуки и уредби со законска сила („Службен весник на НРМ“ бр. 9/59), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ШТО ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ

I

Се утврдува дека ја изгубиле важноста, било поради тоа што не се во склад со новиот стопански и општествено-политички систем, било што се извршени следните прописи на Владата односно Извршниот совет на Народна Република Македонија и другите републички органи, објавени во „Службен весник на Народна Република Македонија“, заклучно до 31 декември 1957 година и тоа:

1. Уредба за назначување, преместување и уволување на учители, професори и чиновници од ресорот на Министерството за просвета („Службен весник на ФМ“ бр. 7 и 8/45);
2. Уредба за формирање просветен совет при Министерството на народната просвета („Службен весник на ФМ“ бр. 9/45);
3. Правилник за накнада на разноските за службените патувања и селидби на државните службеници во ФМ („Службен весник на ФМ“ бр. 13/45, 7/47);
4. Напатствија за нарушителите на одредбите за пријавување („Службен весник на ФМ“ број 14/45);
5. Начелно напатствие за промена на местожителството („Службен весник на ФМ“ бр. 14/45);
6. Времени напатствија за нарушенијата („Службен весник на ФМ“ бр. 17/45);
7. Времени напатствија за организацијата и функциите на Народната милиција во ФМ („Службен весник на ФМ“ бр. 18/45);
8. Решение за отворање на педагошки одделенија при Битолската и Штипската гимназија („Службен весник на ФМ“ бр. 24/45);
9. Времени правилник за внатрешниот ред во затворите, наказателно-поправителните домови и заводите за присилна работа („Службен весник на ФМ“ бр. 26/45);
10. Правилник за организирање на противпожарната служба во ФМ („Службен весник на ФМ“ бр. 28/45);
11. Наредба на Министерството на внатрешните работи бр. 358 од 18-I-1946 година („Службен весник на ФМ“ бр. 2/46);

12. Начелни напатствија за заступниците („Службен весник на НРМ“ бр. 4/46);
13. Напатствие за приложување на Уредбата за воспитување на право на пензија и Правилникот за извршување на истата уредба („Службен весник на НРМ“ бр. 5/46);
14. Напатствие за приложување на Уредбата за пензионирање на државните службеници („Службен весник на НРМ“ бр. 5/46);
15. Решение за изменување на Правилникот за обрачување и наплатување на болничките трошкови во државните болници на Федерална Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 5/46);
16. Наредба на Министерството на народно здравје („Службен весник на НРМ“ бр. 9/46);
17. Напатствие на Министерот за земјоделство и шумарство од 30-IV-1946 год. („Службен весник на НРМ“ бр. 15/46);
18. Правилник за полагање на завршен испит во нижите професионални училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 17/46);
19. Правилник за организацијата и работата на курсот за нови основни учители во македонските основни училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 20/46);
20. Правилник за организацијата и работата на курсот за времените основни учители во народните основни училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 20/46);
21. Решение за дневниците за службените патувања за службениците на Владата на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 22/46);
22. Временен правилник за работа на лица кои се осудени на присилна работа без лишување од слобода („Службен весник на НРМ“ бр. 22/46);
23. Наредба на Министерството на народното здравје („Службен весник на НРМ“ бр. 23/46);
24. Решение за работното време през летото во здравствениите установи на територијата на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 23/46);
25. Правилник за организацијата, работата и испитите на задолжителните курсеви за сите службеници на министерствата, народните одбори и нивните установи и претпријатија („Службен весник на НРМ“ бр. 26/46);
26. Правилник за изменување на Правилникот за извршување на Законот за аграрната реформа и внатрешна колонизација („Службен весник на НРМ“ бр. 28/46);
27. Напатствија за отворање и работа на верските училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 29/46);
28. Правилник за извршување на Законот за пензионирање и воспитување правото на пензи-

ја на службениците на бившите административно-политички самоуправни единици на подрачјето на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 29/46, 7/47);

29. Уредба за изменение и дополнение на Уредбата за регулирање на платите на државните службеници во ФМ („Службен весник на НРМ“ бр. 5/47);

30. Уредба за образување на Државен арбитражен совет при Владата на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 7/47);

31. Уредба за оснивање државни арбитражни совети на подрачјето на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 7/47);

32. Решение на Владата на Народна Република Македонија за поарнување материјалната положба на учителите („Службен весник на НРМ“ бр. 8/47);

33. Решение за определување возраста на учениците во тракторската струка во индустријата и занаетчиството („Службен весник на НРМ“ бр. 10/47);

34. Решение за начинот на исплата на помошта на фамилии на кои хранителите се наоѓаат на отслужување војниот срок во ЈА („Службен весник на НРМ“ бр. 19/47);

35. Правилник за работните книги на адвокатите („Службен весник на НРМ“ бр. 20/47);

36. Уредба за создавање на Комисија за кинематографија во Владата на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 23/47);

37. Напатствие за исполнување Уредбата за данок на доход („Службен весник на НРМ“ бр. 27/47);

38. Напатствие за исполнување Уредбата за данок на наследство и подароци („Службен весник на НРМ“ бр. 28/47);

39. Уредба за оснивање државна театарска школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 31/47);

40. Решение за одредување на постојани судски денови вон седиштата на околиските судови („Службен весник на НРМ“ бр. 31/1947);

41. Правилник за платите на адвокатските кандидати („Службен весник на НРМ“ бр. 31/47);

42. Уредба за припадностите на државните службеници на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 32/47, 37/47 и 6/48);

43. Уредба за припадностите на уметничкиот персонал во државна служба („Службен весник на НРМ“ бр. 32/47);

44. Уредба за платите на новинарите и публицистите во државна служба („Службен весник на НРМ“ бр. 32/47);

45. Правилник за дополнување на член 4 од Правилникот за начинот на исплатување на инвалидските припадности („Службен весник на НРМ“ бр. 36/47);

46. Правилник за устројството и работата на Државната театарска школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 37/47);

47. Правилник за полагање на приватните испити во средните земјоделски училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 2/48);

48. Уредба за образување државни арбитражи на територијата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 5/48);

49. Времено напатствие за примената на член 7 и 8 од Правилникот за надокнада на разносните

на службените патувања и селидби на државните службеници во НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 5/48);

50. Напатствие за издавање потврди за чување на работничките книшки („Службен весник на НРМ“ бр. 6/48);

51. Правилник за организација на индустриско-заводската милиција („Службен весник на НРМ“ бр. 7/48);

52. Напатствие за исплата додатокот на деца („Службен весник на НРМ“ бр. 8/48);

53. Уредба за оснивање Средна политичка школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 18/48);

54. Напатствие за исполнување Уредба за местен самодопринос („Службен весник на НРМ“ бр. 8/48);

55. Напатствие за реконструкцијата (обнова) на уништените матични книги на родените („Службен весник на НРМ“ бр. 23/48);

56. Напатствие за препишување матичните книги (книгата на родените, венчаните и умрените), кои што се родени на подрачјето на НРМ пред 9 мај 1946 година („Службен весник на НРМ“ бр. 20/48);

57. Правилник за посебните лични додатоци на државните службеници на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 26/48);

58. Правилник за приправничката служба и стручните испити, специјалистичкиот стаж и испитите за специјализација на лекарите, стручните курсеви и течаеви за оспособување и задолжително усовршување на службениците од здравствената струка („Службен весник на НРМ“ бр. 34/48);

59. Правилник за организација и работа на домовите за старци („Службен весник на НРМ“ бр. 37/48);

60. Решение за опфаќање на деца кои што подлежат на задолжително школување во основните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 37/48);

61. Напатствие за извршување на Уредбата за контрола на прометот со недвижности („Службен весник на НРМ“ бр. 1/49 и 13/50);

62. Правилник за исплаќање премиски додаток на просветните инструктори и просветните референти на околиските односно градските (реонските) народни одбори („Службен весник на НРМ“ бр. 2/49);

63. Уредба за данокот на доход („Службен весник на НРМ“ бр. 3, 49, 8/50, 4/52 и 3/53);

64. Правилник за платите по ефектот на работа и премиски додатоци на државните службеници на работа по проектирањето („Службен весник на НРМ“ бр. 5/49);

65. Правилник за извршување Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 5/49);

66. Уредба за стипендии на учениците од средните учителски и средните стручни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 6/49);

67. Уредба за доделување поедини знамиња на најзаслужни работни колективи на претпријатијата од републиканско и локално значење во НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 6/49);

68. Напатствие за начинот на специфицирањето и документирањето на разликите во цената и ма-

теријалот за суровини, полупроизводи, помошен и погонски материјал („Службен весник на НРМ“ бр. 6/49);

69. Решение за намалување работното време на работниците — слушатели на работничкиот техникум на Министерството на индустријата и рударството („Службен весник на НРМ“ бр. 7/49);

70. Наредба за сузбивање на губарот („Службен весник на НРМ“ бр. 8/49);

71. Правилник за полуматурски испит („Службен весник на НРМ“ бр. 12/49 и 10/50);

72. Наредба за задолжително пријавување за лихите на шеќер, сапун, маснотии и огревен материјал на подрачјето на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 13/49);

73. Напатствие за заштита на шумите и шумските дрвја против штетни инсекти и заразни болести („Службен весник на НРМ“ бр. 16/49);

74. Уредба за Вишата педагошка школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 19/49);

75. Правилник за организација и работа на Вишата педагошка школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 23/49);

76. Наредба за задолжително пријавување на ракидиските казани, созиданите казани за печење на ракија и на дестилационите апарати и за задолжително пријавување на уемот добиен од печење на ракија („Службен весник на НРМ“ бр. 25/49);

77. Решение за општествениот ценевник за убиена, ранета или фатена дивина („Службен весник на НРМ“ бр. 27/49 и 4/50);

78. Наредба за образување комисија за борба против губарот („Службен весник на НРМ“ бр. 3/50);

79. Решение за оснивање комисија по прашањата за експропријации („Службен весник на НРМ“ бр. 3/50);

80. Правилник за одредување на земјиштата во кои што не смее да се пушта добиток на паша („Службен весник на НРМ“ бр. 4/50);

81. Решение за оснивање Средна управна школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 4/50);

82. Решение за оснивање на Административна школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 4/50);

83. Правилник за извршување на административно-принудителна мерка општествено-полесна работа („Службен весник на НРМ“ бр. 10/50);

84. Уредба за надзор над производството и прометот на детски играчки („Службен весник на НРМ“ бр. 10/50);

85. Уредба за оснивање Државна филхармонија на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 11/50 и 30/54);

86. Правилник за извршување на Уредбата за надзор над производството и прометот на детски играчки („Службен весник на НРМ“ бр. 15/50);

87. Типски правила за доброволните противпожарни друштва („Службен весник на НРМ“ бр. 22/50);

88. Типски правила за околицките (градските) сојузи на доброволните противпожарни друштва („Службен весник на НРМ“ бр. 22/50);

89. Напатствие за спроведување Наредбата за задолжително означување годината на завршекот на објектите за капитална изградба и на објектите

за друштвени стандард („Службен весник на НРМ“ бр. 25/50);

90. Напатствие за евиденцијата на материјалот и готовите производи кај државните стопански претпријатија од локално значење („Службен весник на НРМ“ бр. 27/50);

91. Напатствие за составот, изборот и работата на куќните совети и на општото собрание на станарите („Службен весник на НРМ“ бр. 33/50);

92. Уредба за оснивање на Технички факултет во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 34/50);

93. Решение за одредување на матични подрачја („Службен весник на НРМ“ бр. 35/50);

94. Правилник за униформата на членовите на оперативните единици и функционерите на доброволните противпожарни друштва („Службен весник на НРМ“ бр. 4/51);

95. Правилник за функциите и чиновите на доброволните противпожарни друштва („Службен весник на НРМ“ бр. 6/51);

96. Наредба за роковите за составување, прегледување и одобрување завршните сметки на државните стопански претпријатија под стопанска управа на локалните органи („Службен весник на НРМ“ бр. 6/51);

97. Правилник за обавување занаетчиски дејности без постојано пословно место („Службен весник на НРМ“ бр. 15/51);

98. Решение за одредување една адвокатска комора на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 19/51);

99. Напатствие за процена на полската штета („Службен весник на НРМ“ бр. 19/52);

100. Решение за обновување на уништените матични книги на родените од 1900 година — 9 мај 1946 година („Службен весник на НРМ“ бр. 28/51);

101. Уредба за оснивање на Правно-економски факултет на Универзитетот во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 31/51);

102. Решение за задолжително полагање македонски јазик и национална историја на стручните испити за државни службеници („Службен весник на НРМ“ бр. 1/52);

103. Уредба за стопанските дејности што се слични на занаети и за условите и начинот на нивното обавување („Службен весник на НРМ“ бр. 3/52 и 34/53);

104. Правилник за постапката на ликвидацијата на занаетчиските задруги („Службен весник на НРМ“ бр. 17/52);

105. Решение за оснивање комисија за ревизија на идејни и главни проекти при народните одбори („Службен весник на НРМ“ бр. 24/52);

106. Правилник за оснивање, состав и работа на лекарските комисији („Службен весник на НРМ“ бр. 27/52);

107. Уредба за работни односи и плаќање на домашниот помошен персонал („Службен весник на НРМ“ бр. 34/52);

108. Наредба за задолжително сузбивање на плевелите („Службен весник на НРМ“ бр. 36/52); обрните средства на стопанските организации на

109. Решение за коефициентите на обрнувањето на обрните средства на стопанските организации на подрачјето на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 32 и 36/52);

110. Решение за оснивање Техничка секција за патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 37/52);

111. Напатствие за спроведување на Уредбата за забрана на се зида со плитари и за запазување хигиенските услови за станбените згради („Службен весник на НРМ“ бр. 37/52);

112. Уредба за оснивање самостојни републички органи на државната управа во областа на стопанството („Службен весник на НРМ“ бр. 7/53);

113. Решение за определување на туристички места во кои не се дава попуст на лицата на годишен одмор („Службен весник на НРМ“ бр. 12/53 и 26/53);

114. Уредба за издавање на занаетчиски работи и транспортни услуги на изведување по пат на јавно наддавање („Службен весник на НРМ“ бр. 17/53);

115. Одлука за пренесување надлежноста за давање согласност на решенијата за систематизација на службеничките работни места во народните одбори („Службен весник на НРМ“ бр. 17/53);

116. Упатство за оснивањето и организацијата на домовите за народно здравје („Службен весник на НРМ“ бр. 17/53);

117. Правилник за спроведување на Уредбата за издавање на занаетчиски работи и транспортни услуги на изведување по пат на јавно наддавање („Службен весник на НРМ“ бр. 33/53);

118. Правилник за полагање испит за трговски помошник („Службен весник на НРМ“ бр. 35/53);

119. Решение за одредување на износи за покривање на трошоците на трговијата на големо за маст и зејтин („Службен весник на НРМ“ бр. 41/53);

120. Одлука за даночните стопи на данокот на доход за 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 1/54);

121. Правилник за организацијата и работата на домовите за народно здравје („Службен весник на НРМ“ бр. 2/54);

122. Одлука за даночните стопи на данокот на доход за 1954 година („Службен весник на НРМ“ бр. 7/54);

123. Упатство за полагање стручни испити за звања на полуквалификуван, квалификуван и висококвалификуван работник во угостителската струка („Службен весник на НРМ“ бр. 7/54);

124. Решение за оснивање заедница на електро-стопанските претпријатија на подрачјето на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 11/54);

125. Уредба за издавање на летни и зимски пасишта на користење по пат на јавно наддавање („Службен весник на НРМ“ бр. 12/54);

126. Решение за определување на минимална годишна закупнина за користење на зимските и летните пасишта и пасиштата во шума („Службен весник на НРМ“ бр. 12/54);

127. Решение за определување минимални продајни цени на дрвата на корен (шумска такса) („Службен весник на НРМ“ бр. 12/54);

128. Правилник за спроведување на Уредбата за издавање на летни и зимски пасишта на користење по пат на јавно наддавање („Службен весник на НРМ“ бр. 13/54);

129. Одлука за условијата под кои се одобруваат заеми за довршување, реконструкција, рационали-

зација и за унапредување на стопанството од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“ бр. 14/54);

130. Решение на Извршниот совет бр. 76 од 15 април 1954 година („Службен весник на НРМ“ бр. 14/54);

131. Решение за Тарифата за продажба на електрична енергија во 1954 година на подрачјето на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/54);

132. Тарифа за цените на електричната енергија во 1954 година на подрачјето на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/54);

133. Решение за именување Комисија за распишување конкурс за назначување директори („Службен весник на НРМ“ бр. 20/54);

134. Упатство за општите услови за снабдување со електрична енергија („Службен весник на НРМ“ бр. 23/54);

135. Упатство за начинот на установувањето на потрошувачката на јаловата електрична енергија стварниот фактор на силата и начинот на пресметувањето („Службен весник на НРМ“ бр. 23/54);

136. Одлука за распределба на добивката на претпријатието за поштанско-телеграфско-телефонски сообраќај — Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 27/54);

137. Упатство за организацијата на службата за јавните патишта, патен и езерски сообраќај на народните одбори („Службен весник на НРМ“ бр. 40/54);

138. Уредба за условите под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 7/55);

139. Решение за учеството на околиците во престанатата добивка на градежните претпријатија односно нивните градилишта и погони („Службен весник на НРМ“ бр. 13/55);

140. Решение за процентот со кој се пресметува делот на добивката што му припаѓа на седиштето на градежното претпријатие („Службен весник на НРМ“ бр. 13/55);

141. Правилник за фондот за кадрови на Трговската комора на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 29/55);

142. Правилник за фондот на кадрови на Сојузот на угостителските комори на НР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 29/55);

143. Одлука за користење на средствата од фондот за кадрови при Сојузот на угостителските комори на НР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 31/55);

144. Одлука за оснивање заедница на претпријатието за промет со жита на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 35/55);

145. Решение за одредување посебна комисија за назначување директори („Службен весник на НРМ“ бр. 5/56);

146. Одлука за распределба на добивката на шумските стопанства („Службен весник на НРМ“ бр. 16/56);

147. Одлука за воведување приемен испит за упис на нови студенти на Медицинскиот факултет („Службен весник на НРМ“ бр. 20/56);

148. Одлука за платите на државните секретари и другите раководни службеници во државните органи („Службен весник на НРМ“ бр. 26/56);

149. Решение за одредување подрачја на кои не можат да се осниваат откупни станици („Службен весник на НРМ“ бр. 29/56);

150. Одлука за делот на добивката што издавачките претпријатија го внесуваат во фондот за унапредување на издавачката дејност („Службен весник на НРМ“ бр. 30/56);

151. Решение за одредување подрачја на кои не можат да се осниваат откупни станици („Службен весник на НРМ“ бр. 4/57);

152. Уредба за Републичкиот фонд за истражувачки работи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/57);

153. Наредба за одредување подрачја на кои не можат да се осниваат откупни станици за откуп на грозје („Службен весник на НРМ“ бр. 16/57);

154. Сите прописи за струките, распоред на звањата по струки и за припадностите по струки.

II

Со оваа одлука не се опфатени прописите што до нејзиното донесување се изречно укинати.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-122/1

18 март 1959 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

66.

На основа член 7 од Правилата за организација и работа на Ансамблот за народни игри и песни на Народна Република Македонија „Танец“ во Скопје, во врска со точка 1 од Одлуката за одредување Советот за култура на НРМ да врши права на основач спрема одредени установи („Службен весник на НРМ“ бр. 10/58), Советот за култура на НР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ НА НРМ „ТАНЕЦ“ ВО СКОПЈЕ

1. За членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни на НРМ „Танец“ се именуваат:

Назим Фируз, член на ЃК на Македонија

Димче Мире, народен пратеник

Гојко Секуловски, директор на „Вардар“ филм

Перо Коробар, директор на Историскиот музеј

Владо Чечков, службеник во Радио-Скопје

Цветко Мицевски, службеник во Ансамблот „Танец“

Радица Трифунац, службеник во Ансамблот „Танец“

Тодор Петровски, службеник во Ансамблот „Танец“

2. Ова решение влегува во сила од денот на неговото донесување.

Бр. 04-378/1-1959

27 февруари 1959 година

Скопје

Претседател

на Советот за култура на НРМ,

Деса Миљовска, с. р.

Огласен дел

КОНКУРСИ

НАРОДНАТА АПТЕКА „ЗДРАВЈЕ“ — ОХРИД

распишува

КОНКУРС

за еден **ФАРМАЦЕФТ** во аптеката

Услови: положен стручен испит.

Плата по Уредбата, полагајна по правилникот на аптеката.

Стапување на работа од 1-V-1959 година.

(647)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место **РЕФЕРЕНТ ПО ХОРТИКУЛТУРА** во Секретаријатот за комунални работи на **НО на општината Куманово**

Услови: завршен Шумарски или Земјоделски факултет, положен стручен испит и најмалку 6 години практика на земјоделски работи.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката за полагајните плати на НО.

Молбите со сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници, како и кратка биографија за досегашната работа да се достават во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на НРМ“.

(648)

Врз основа на чл. 36 став 3 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија на Околинскиот завод за социјално осигурување, Битола

распишува

КОНКУРС

за прием во служба и тоа:

1. Правен референт 1

2. Референт по инвалидници 1

УСЛОВИ:

1. За работното место под 1 завршен правен факултет,

2. За работното место под 2 завршен правен факултет или управна школа.

Кандидатите своите молби да ги доставуваат до Конкурлната комисија на Заводот.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката.

Молбите ќе се примаат заклучно до 25. IV. 1959 година. (730)

Комисијата за засновање и откажување на работните односи при Околицката станица за унапредување на земјоделството — Охрид, распишува

КОНКУРС

за пополнување на работно место во Станицата и тоа:

1. Шеф на секторот за заштита на растенијата

Услови: завршен земјоделски факултет со или без практика на проблемите по заштита на растенијата.

Предност ќе имаат кандидатите со практика и положен државен стручен испит.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по одлуката на Народниот одбор на Охридска околица.

Молбите ќе се примаат најдоцна 15 дена по објавувањето на конкурсот во „Службен весник на НРМ“. (731)

Комисијата за засновање и откажување на работни односи при Околицката станица за унапредување на земјоделството — Охрид

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места во Станицата:

1. Шеф на Секторот за полјоделие,

2. Шеф на Секторот за лозарство.

Услови:

1. за работното место под 1. завршен земјоделски факултет со или без практика;

2. за работното место под 2. завршен земјоделски факултет со или без практика.

Предност ќе имаат кандидатите со практика и положен државен стручен испит.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по одлуката на Народниот одбор на Охридска околица — Охрид.

Молбите ќе се примаат заклучно со 30-IV-1959 година. (646)

Врз основа на член 164 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околица

распишува

К О Н К У Р С

за ПРЕТСЕДАТЕЛ на Советот за прекршоци на Народниот одбор на Кумановска околица

УСЛОВИ: завршен правен факултет, положен стручен испит и 5 години практика на правна, односно управна работа.

Молбите да се доставуваат лично или преку пошта до Комисијата за службенички работи на

Народниот одбор на Кумановска околица во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. Со молбата да биде приложена и кратка биографија за текот на службата. (645)

Врз основа на Заклучокот на Советот за просвета, донесен на седницата одржана на 30-III-1959 година, Секретаријатот за просвета на Народниот одбор на Скопска околица објавува

КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места директори на училишта и управители на интернати на подрачјето на Скопска околица

А. Со висока школска спрема, положен стручен испит и 10 години практика

- директор на Економската школа; и
- директор на Економската школа за возрасни.

Б. Со висока или виша стручна спрема, положен стручен испит и 10 години практика

- директор на Техничката школа;
- директор на Техничката градежна школа; и
- директор на УЗУС „Димитрие Туцовиќ“.

В. Со висока, виша или средна стручна школа, положен стручен испит и над 10 години практика

- директор на Занаемското градежно училиште;
- директор на Основното училиште „Тефејуз“;
- директор на Вечерното училиште „Александар Урдаревски“;
- директор на Основното училиште „11 октомври“;
- директор на Основното училиште „Даме Груев“;
- директор на Основното училиште „Васил Главинов“;
- управник на Интернатот на Учителско-домаќинската школа; и
- управник на Интернатот на медицинските училишта.

Г. Со виша школа, положен стручен испит и 5 години практика или средна стручна школа, положен стручен испит и 10 години практика

- директор на Основното училиште, с Кучково

Д. Со средна стручна спрема и положен стручен испит

- учител и управител на Училиштето во село Копаница;
- учител и управител на Училиштето во село Ласкарци;
- учител и управител на Училиштето во село Раовиќ; и
- учител и управител на Училиштето во село Матка.

Бр. 5106/1

11 април 1959 година

Скопје

Секретаријат за просвета на Народниот одбор на Скопска околица

Врз основа на Заклучокот на Советот за просвета, донесен на седницата одржана на 30-III-1959 година, Секретаријатот за просвета на Народниот одбор на Скопска околија објавува

редовен

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите наставнички и учителски места на подрачјето на Скопска околија за учебната 1959/60 година

I

А. НАСТАВЕН КАДАР

Места за кои е потребна висока школска спрема

1. Средна техничка школа

— градежни инженери	9
— геодетски инженери	4
— машински инженери	8
— електро инженери	4
— професор по германски јазик	1
— професори по математика	4
— професор по македонски јазик	1

2. Школа за социјални работници

— професори по право	2
— професор по статистика	1
— професор за социјална медицина и психопатологија	1

3. Гимназија „Орце Николов“

— професор по историја	1
------------------------	---

4. Средна економска школа

— професори по книговодство	4
— професор по право	1
— професор по француски јазик	1
— професор по германски јазик	1

5. Школа за медицински сестри

— професор по патологија, фармакологија, интерни и заразни болести	1
— професор по англиски јазик	1
— професор по латински јазик	1

6. Гимназија „Јосип Броз — Тито“

— професор по математика	1
— професор по физика	1
— професор по историја	1

7. Учителска школа „Никола Карев“

— професор по биологија	1
— професор по земјоделие	1
— професор по математика	1
— професор по цртање	1

8. Гимназија „Цветан Димов“

— професор по англиски јазик	1
— професор по хемија	1

9. Албанска учителска школа

— професор по француски јазик	1
— професор по хемија	1

10. Мајсторска школа

— машински инженер	1
--------------------	---

11. Фискултурна школа

— професор по историја	1
— професор по француски јазик	1

12. Музичка школа

— професори по клавир	3
— професор по корепетирање	1
— професори по виолина	5
— професор по стручни музички инструменти	1
— професор по кларинет	1
— професор по труба и хорна	1

13. Школа за санитарни техничари

— професор по микробиологија	1
— професор по хигиена и хигиенична заштита	1
— професор по фармацевтска група предмети	1

14. Школа за аптекарски техничари

— професори по фармацевтска група предмети	2
— професор по германски јазик	1

15. Индустриска школа

— професор по македонски јазик	1
--------------------------------	---

16. Школа за забари и заботехничари

— професори по стоматологија	2
------------------------------	---

17. Балетска школа

— професори по корепетирање	3
-----------------------------	---

18. УЗУС „Димитар Влахов“

— професор по политичка економија	1
-----------------------------------	---

19. Основна школа за возрастни „Благоја Давков“

— професор по политичка економија	1
-----------------------------------	---

Места за кои е потребна висока или виша школска спрема

Предмет МАТЕМАТИКА

За град

— Основно училиште „Никола Вапцаров“	1
— Основно училиште „Климент Охридски“	1
— Основно училиште „Стив Наумов“	1
— Основно училиште „Кирил и Методи“ с. Маџари	1
— Основно училиште „Моша Пијаде“	1
— Основно училиште „Тефејуз“	1
— Основно училиште „Васил Главинов“	1
— Основно училиште „Јане Сандански“	1
— Основно училиште „Даме Груев“	2
— Основно училиште „Владо Тасевски“	1
— Основно училиште „Гуро Салај“	2
— Основно училиште „11 октомври“	2
— Основно училиште „Глигор Прличев“	1
— Основно училиште „Кирил Пејчиновиќ“	2
— Основно училиште „Браќа Миладинови“	1

За село

— Основно училиште, с. Ракотинци	1
— Основно училиште „Мирче Ацев“ Горче Петров	
— Основно училиште „Моша Пијаде“ Горче Петров	2
— Основно училиште во с. Драчево	2
— Основно училиште во с. Студеничани	1

Предмет МАТЕМАТИКА — ФИЗИКА

За град

— Учителско-домаќинска школа	1
— УЗУС „Димитар Влахов“	1

— УЗУС „Никола Тесла“	1	— Основно училиште „Моша Пијаде“, Горче Петров	1
— УЗУС „Коце Металец“	1		
— Фискултурна школа	1		
— Индустриска школа	1	Предмет МАКЕДОНСКИ — СРПСКИ ЈАЗИК	
— Основно училиште „Моша Пијаде“	1	За град	
— Основно училиште „Лирија“	1	— Основно училиште „Гуро Салај“	1
— Основно училиште „Тефејуз“	1	— Основно училиште „Кочо Рацин“	1
— Основно училиште „Владо Тасевски“	1	— Основно училиште „Даме Груев“	1
— Основно училиште „Карпуш“	1		
— Основно училиште „Његош“	1	Предмет СРПСКИ ЈАЗИК	
— Основно училиште „Коле Неделков“	3	За град	
— Основно училиште „Владимир Назор“	1	— Основно училиште „Климент Охридски“	1
— Основно училиште „К. Шапкаров“	1	— Основно училиште „Даме Груев“	1
— Основна школа за возрасни „Б. Давков“	1	— Основно училиште „Коле Неделковски“	1
		— Основно училиште „Глигор Прличев“	1
За село		За село	
— Основно училиште с. Рашче	1	— Основно училиште „Моша Пијаде“, Горче Петров	1
— Основно училиште с. Кучково	1	— Основно училиште Ракотинци	1
— Основно училиште с. Љубанци	1	— Основно училиште Љубанци	1
— Основно училиште с. Кучевиште	1	— Основно училиште Кучевиште	1
— Основно училиште с. Петровец	2	— Основно училиште Драчево	1
— Основно училиште с. Миладиновци	2		
— Основно училиште с. Зелениково	1		
	:		
	:	Предмет ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК	
	:	За град	
Предмет ФИЗИКА		— Основно училиште „Гуро Салај“	1
За град		— Основно училиште „Кочо Рацин“	1
— Основно училиште „Стив Наумов“	1	— Основно училиште „Карпуш“	1
— Основно училиште „Даме Груев“	1	— Основно училиште „Моша Пијаде“	1
— Основно училиште „Гуро Салај“	1	— Основно училиште Мацари	1
— Основно училиште „Глигор Прличев“	1		
— Основно училиште за возрасни „Б. Давков“	1	За село	
За село		— Основно училиште с. Драчево	2
— Основно училиште, с. Ракотинци	1	— Основно училиште с. Зелениково	1
		— Основно училиште с. Студеничани	1
Предмет ФИЗИКА — ХЕМИЈА		— Основно училиште с. Петровец	1
За град		— Основно училиште с. Миладиновци	1
— Основно училиште „Јане Сандански“	1	— Основно училиште с. Љубанци	1
За село		— Основно училиште с. Кучевиште	1
— Основно училиште „Мирче Ацев“, Горче Петров	1	— Основно училиште с. Ракотинци	1
— Основно училиште „Моша Пијаде“, Горче Петров	1	— Основно училиште с. Кучково	1
		Предмет ШИПТАРСКИ ЈАЗИК	
Предмет МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК		— Основно училиште „Лирија“	1
За град		— Основно училиште с. Рашче	1
— Основно училиште „К. Ј. — Питу“	1		
— Основно училиште „Браќа Миладинови“	1	Предмет ТУРСКИ ЈАЗИК	
— Основно училиште „Гоце Делчев“	1	— Основно училиште „Тефејуз“	2
— Основно училиште „Његош“	2		
— Основно училиште „Јане Сандански“	1	Предмет ИСТОРИЈА	
— Основно училиште „Никола Вапцаров“	1	За град	
— Основно училиште „Стив Наумов“	1	— Основно училиште „Лирија“	1
— Основно училиште „Тефејуз“	1	— Основно училиште „Коле Неделковски“	1
— Основно училиште „Кирил и Методи“, с. Мацари	1		
За село		За село	
— Основно училиште Драчево	1	— Основно училиште „Мирче Ацев“, Горче Петров	1
— Основно училиште Студеничани	1	— Основно училиште „Моша Пијаде“, Горче Петров	1
— Основно училиште Петровец	1	— Основно училиште Ракотинци	1
— Основно училиште Љубанци	1	— Основно училиште Петровец	1
— Основно училиште Кучевиште	1	— Основно училиште Миладиновци	1
— Основно училиште Ракотинци	1	— Основно училиште Драчево	1
— Основно училиште Кучково	1		
— Основно училиште Рашче	1		

Предмет ИСТОРИЈА — ГЕОГРАФИЈА		— Основно училиште „Кл. Охридски“	1
За град		— Основно училиште „Моша Пијаде“	1
— Основно училиште „Коле Неделковски“	1		
— Основно училиште „Његош“	2		
— Основно училиште „Кирил и Методи“, с. Маџари	1		
За село			
— Основно училиште Рашче	1		
— Основно училиште Кучково	1		
— Основно училиште Љубанци	1		
— Основно училиште Кучевиште	1		
— Основно училиште Зелениково	1		
— Основно училиште Студеничани	1		
Предмет ГЕОГРАФИЈА		Места за кои е потребна виша или средна стручна спрема	
За град		Предмет МУЗИКА	
— Основно училиште „Стив Наумов“	1	За град	
— Основно училиште „Тефејуз“	1	— Гимназија „Јосип Броз Тито“	1
За село		— Учителска школа „Никола Карев“	1
— Основно училиште „Мирче Ацев“, Горче Петров	1	— Фискултурна школа	1
— Основно училиште „Моша Пијаде“, Горче Петров	1	— Основно училиште „Лирија“	1
— Основно училиште Ракотинци	1	— Основно училиште „Његош“	1
— Основно училиште Миладиновци	1	— Основно училиште „Коле Неделков“	2
— Основно училиште Драчево	1	— Основно училиште „11 октомври“	1
		— Основно училиште „К. Ј. Питу“	1
Предмет БИОЛОГИЈА		За село	
За град		— Основно училиште, с. Зелениково	1
— Основно училиште „Кочо Рацин“	1	— Основно училиште, с. Петровец	1
— Основно училиште „Коле Неделков“	1	— Основно училиште, с. Миладиновци	1
— Основно училиште „Стив Наумов“	1	— Основно училиште, с. Љубанци	1
— Основно училиште „Кирил и Методи“ Маџари	1	— Основно училиште, с. Кучевиште	1
За село		Предмет ФИСКУЛТУРА	
— Основно училиште, с. Студеничани	1	За град	
Предмет БИОЛОГИЈА — ХЕМИЈА		— Албанска учителска школа	1
За град		— Средна техничка школа	1
— Основно училиште „Гуро Салај“	1	— Трговска школа	1
— Основно училиште „Тефејуз“	1	— УЗУС „Коце Металец“	2
— Основно училиште „Јордан Хаџиконстан- тинов — Цинот	1	— УЗУС „Димитрие Туцовиќ“	1
— Основно училиште „К. Ј. Питу“	1	— Основно училиште „Иво Рибар — Лола“	1
— Основно училиште „Коле Неделков“	1	— Основно училиште „Глигор Прличев“	1
— Основно училиште „Моша Пијаде“	1	— Основно училиште „Гоце Делчев“	1
— Учителско-домаќинска школа	1	— Основно училиште „Његош“	1
За село		— Основно училиште „Коле Неделков“	1
— Основно училиште, с. Петровец	1	— Основно училиште „Васил Главинов“	1
— Основно училиште, с. Кучевиште	1	— Основно училиште „Даме Груев“	1
— Основно училиште, с. Кучково	1	— Основно училиште „Кл. Охридски“	1
		— Основно училиште „Лирија“	1
Предмет ХЕМИЈА		— Основно училиште „Кирил и Методи“ Маџари	1
— Основно училиште за возрастни „Благој Давков“	1	За село	
Предмет ЦРТАЊЕ		— Основно училиште, с. Ракотинци	1
За град		— Основно училиште „Мирче Ацев“ Горче Петров	1
— Основно училиште „Коле Неделков“	1	— Основно училиште „Моша Пијаде“ Горче Петров	1
— Основно училиште „К. Шапкаров“	1	— Основно училиште, с. Миладиновци	1
— Основно училиште „Ј. Сандански“	1	— Основно училиште, с. Драчево	1
		— Основно училиште, с. Зелениково	1
Предмет МУЗИКА И ЦРТАЊЕ		Предмет ФИСКУЛТУРА И МУЗИКА	
— Основно училиште, с. Кучково	1	— Основно училиште, с. Рашче	1
Предмет ФИСКУЛТУРА И ЦРТАЊЕ			
— Основно училиште, с. Петровец	1		

Предмет ДОМАКИНСТВО

— Основно училиште „Вл. Назор“ — Скопје 1

Предмет ПРЕДВОЈНИЧКА ОБУКА

— УЗУС „Никола Тесла 1

— Учителска школа „Никола Карев“ 1

Предмет ПОЛИТЕХНИЧКО ВИСПИТАНИЕ**За град**

— Основно училиште „Вл. Назор“ 1

— Основно училиште „К. Ј. Питу“ 1

— Основно училиште „К. Пејчиновиќ“ 1

— Основно училиште „Кочо Рацин“ 1

— Основно училиште „Његош“ 1

— Основно училиште „Васил Главинов“ 1

— Основно училиште „Иво Рибар — Лола“ 1

— Основно училиште „Глигор Прличев“ 1

— Основно училиште „Кузман Шапкаров“ 1

— Основно училиште „Гоце Делчев“ 1

— Основно училиште „Коле Неделков“ 1

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ**Техничко пртање**

— Мајсторска школа 1

Електромрежа

— Индустриско училиште 1

Забарство

— Училиште за забари 1

Градежна техника

— Занаемчиско градежно училиште 2

Балет

— Балетска школа 2

Медицински сестри

— Училиште за болничари 4

Места за кои е потребна средна стручна спрема или квалификација за висококвалификуван работник**Учители по практика — машинци**

— УЗУС „Никола Тесла“ 4

— Средна техничка школа 2

Учители по практика — кожарци

— УЗУС „Димитар Влахов“ 1

Учители по практика — трговија

— Трговска школа 3

Учители по практика — електричари

— Индустриска школа 1

— Средна техничка школа 1

Учители по практика — готвачи

— Угостителска школа 2

Б. ОСНОВНИ УЧИТЕЛИ**а) Учители за основни школи со наставен јазик македонски****За град**

— Основно училиште „Васил Главинов“ 3

— Основно училиште „Јане Сандански“ 1

— Основно училиште „Кочо Рацин“ 1

— Основно училиште „29 ноември“ 1

— Основно училиште „11 октомври“ 1

— Основно училиште „К. Пејчиновиќ“ 1

— Основно училиште „Бр. Миладинови“ 1

— Основно училиште „К. Шапкарев“ 1

— Основно училиште „Гуро Салај“ 1

— Основно училиште „Доситеј Обрадовиќ“ 1

— Основно училиште „Рајко Жинзифов“ 2

— Основно училиште „Стив Наумов“ 2

— Основно училиште „Кирил и Методи“
Маџари 2**За село**

— Основно училиште, с. Долно Нерези 1

— Основно училиште, с. Горно Лисиче 2

— Основно училиште, с. Петровец 1

— Основно училиште, с. Миладиновци 1

— Основно училиште, с. Сушица 1

— Основно училиште, с. Текоја 1

— Основно училиште, с. Јурумлери 2

— Основно училиште, с. Мршевици 1

— Основно училиште, с. Велимбегово 1

— Основно училиште, с. Кожле 1

— Основно училиште, с. Долно Коњари 1

— Основно училиште, с. Љубанци 3

— Основно училиште, с. Кучевиште 3

— Основно училиште, с. Бродец 1

— Основно училиште, с. Бардовци 1

— Основно училиште, с. Волково 1

— Основно училиште, с. Кучково 1

— Основно училиште, с. Добри Дол 1

— Основно училиште, с. Долно Соње 1

— Основно училиште, с. Говрлево 1

— Основно училиште, с. Јаболци 1

— Основно училиште, с. Нова Брезница 1

— Основно училиште, с. Држилово 1

— Основно училиште, с. Елово 2

— Основно училиште, с. Цветово 1

— Основно училиште, с. Умово 1

— Основно училиште, с. Осинчани 1

— Основно училиште, с. Долно Количани 1

б) Учители за основни школи со наставен јазик српски

— Основно училиште, с. Батинци 2

— Основно училиште, с. Долно Коњари 1

в) Учители за основни школи со наставен јазик шиптарски**За град**

— Основно училиште „Моша Пијаде“ 3

— Основно училиште „Лирија“ 1

За село

— Основно училиште, с. Долно Нерези 1

— Основно училиште, с. Синцелик 1

— Основно училиште, с. Мојанци 1

— Основно училиште, с. Долно Блаце 1

— Основно училиште, с. Горно Блаце 2

— Основно училиште, с. Љуботен 2

— Основно училиште, с. Брест 3

— Основно училиште, с. Семенциште 1

— Основно училиште, с. Ласкарци 1

— Основно училиште, с. Свилари 1

— Основно училиште, с. Горно Свиларе 1

— Основно училиште, с. Радуша 1

— Основно училиште, с. Рашче 1

— Основно училиште, с. Чифлик	1
— Основно училиште, с. Св. Петка	1
— Основно училиште, с. Јаболци	1
— Основно училиште, с. Патишка Река	2
— Основно училиште, с. Црни Врх	2
— Основно училиште, с. Малчиште	1
— Основно училиште, с. Моране	1
— Основно училиште, с. Батинци	1
— Основно училиште, с. Равни Габер	1
— Основно училиште, с. Гор. Количани	1
— Основно училиште, с. Црвена Вода	1
— Основно училиште, с. Драчевица	1
— Основно училиште, с. Алдинци	1
— Основно училиште, с. Смесица	1
— Основно училиште, с. Вражале	2
— Основно училиште, с. Дејковец	1
— Основно училиште, с. Добрино	1
— Основно училиште, с. Тисовица	1

г) **Учители за основни школи со наставен јазик
турски**

За град

— Основно училиште „Тефеџуз“	3
— Основно училиште „Вук Караџиќ“	8

За село

— Основно училиште, с. Средно Коњаре	2
--------------------------------------	---

д) **Учители за помошни (Специјални паралелки)**

— Основно училиште „Његош“	1
— Основно училиште „Јане Сандански“	1

**В. ВИСПИТАЧИ ВО ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И
ЗАБАВИШТА**

а) **Воспитачи во градинки со македонски јазик**

— Детска градинка „Орце Николов“	1
— Забавиште „Братство единство“	1

б) **Воспитачи во градинки со турски јазик**

— Забавиште „Братство единство“	1
---------------------------------	---

У С Л О В И:

Учителите што ќе конкурираат во школите во градот треба да имаат положено државен стручен испит и минимум 4 години учителска практика.

На учителите во селата им припаѓа бесплатен стан и огрев, во колку ги исполнуваат условите по Одлуката за бесплатен стан и огрев.

На наставничкиот персонал по стручно — теоретските и практичните предмети им следува одделен додаток.

Заинтересираните кандидати треба да се јавуваат до школските одбори. Можат да се поднесуваат молби и до повеќе школски одбори само во секоја молба кандидатот е должен да наведе во која школа најповеќе би сакал да биде примен.

Кон молбата треба да бидат приложени:

1. податоци за движењето во службата и документи со кои се потврдуваат разлозите поради кое се бара примањето на служба;

2. документи за школски, односно стручните квалификации;

3. препис од оценките — карактеристиките за работа во последните 3 години, во колку не се бара прво назначување;

4. сите документи предвидени во член 31 од Законот за јавните службеници.

Во молбата треба да биде наведена точната адреса на боравењето на кандидатот во времето од 15 до 25 јуни 1959 година.

Рок за пријавување на конкурсот е 31-V-1959 година.

Број 5106/1

11 април 1959 год.

Скопје

**Секретаријат за просвета
на Народниот одбор на Скопска
околија (733)**

**КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА
ГОСТИВАР**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнето работно место и тоа:

1. Началник на Секретаријатот за финансии

Услови: завршен економски или правен факултет или економски техникум со положен стручен испит и практика во управна и финансиска струка.

Молбите да се доставуваат до 30-IV-1959 година до Народниот одбор на општината — Комисија за службенички работи — Гостивар. (734)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СЕКРЕТАРИЈА-
ТОТ ЗА ТРУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на едно референтско работно место

Услови: завршен правен факултет.

Приоритет имаат лица со подолг работен стаж. Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна спрема Одлуката за полагајните плати.

Молбите со кратка биографија и со комплетирани документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Конкурсната комисија во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (735)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДОМОТ ЗА
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ КРИВА ПАЛАНКА**

распишува

К О Н К У Р С

за прием на лекар за работа во амбулантата на Домот

Услови:

Лекар од општа практика и 1 година работен стаж.

Плата по ЗЈС, а полагајна по Правилникот за плати на Домот.

Молби со документи по член 31 од ЗЈС, се примаат во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (736)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Рамиз Мухаремовски, од с. Лера, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Медиха Рамизова Мухаремова, од с. Мургашево, а сега во неизвесност. Бидејќи тужената Медиха е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај, ќе и' биде одреден застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 270/58. (59)

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Окружен суд во Титов Велес во правната работа на тужителот Водна заедница „Прилепско Поле“, Прилеп, против тужениот Аловски Исмаилов Ибраим, од с. Горно Врановци, сега со непознато борашиште, за долгот од 480.000 динари, му го постави на тужениот за привремен застапник Панче Јованов Медаров, адвокат од гр. Титов Велес, врз основа на член 77 ст. 2 точ. 4 од ЗПП, бидејќи борашиштето на тужениот е непознато и нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот по горе наведената правна работа се додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека е поставен старател.

Од Окружниот суд во Титов Велес. Г. бр. 109/58 (60)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04—14057 од 16-ХП-1958 год. е запишан во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 28, рег. бр. 1, установата под назив: Интернат при Вишата гимназија „Кирил Пејчиновиќ“, со седиште во Тетово. Предмет на работењето на установата е: сместување и исхрана на учениците.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 01—9468/1 од 22-Х-1958 год.

Установата ќе ја застапува и потпишува управителот на интернатот Наумовски Томислав, а во негово отсуство благајникот на Вишата гимназија во Тетово Трпески Ђуро.

Орган надлежен за работите и задачите на интернатот е Советот за школство на Народниот одбор на Тетовска околија.

Од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04—14057 од 16-ХП-1959 год. (152)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 13162/1 од 31-ХП-1958 год. е запишана во регистарот на установите со сам-

стојно финансирање под рег. бр. 1 на страна 78—79, установата под назив: Дом на културата во Охрид, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на установата е: да ја развива и унапредува културно-просветната, уметничката и забавната дејност во градот; да ја поттикнува и се грижи за развивањето на културно-уметничката самостојност на трудбениците, да го поттикнува интересот кон книгата, науката и научните достигнувања во разните области; материјално да го помага творештвото на уметниците и писателите преку распишување на конкурси и доделување награди, кога обработуваат дела од животот на трудбениците и социјалистичката изградба на нашата земја; да врши и други работи што ќе служат за издигање на културно-просветното и уметничкото творештво и социјалистичката свест на трудбениците.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 12561/1 од 27-ХП-1958 год.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е: Советот за култура на Народниот одбор на општината Охрид.

Установата ќе ја потпишува и застапува управителот на установата Димче Петров Маленковски, од Охрид.

Бр. 13162/1—58 од Народниот одбор на општината Охрид. (154)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Тополчани бр. 01—432/1 од 14-И-1959 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 2, рег. бр. 2, установата под назив: Управа за општонародни имоти, со седиште во с. Тополчани, Битолско. Предмет на работењето на установата е: да ги евидентира сите непокретни општонародни имоти, да врши надзор над користењето на општонародниот имот и да го издава под наем општонародниот имот на сите заинтересирани физички и правни лица.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Тополчани бр. 01—432/1 од 14-И-1959 год.

Со Управата за општонародни имоти управува управен одбор од 5 члена, а ќе ја потпишува и застапува управителот Чапкуновски Томе.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Тополчани.

Бр. 01—432/1—59 од Народниот одбор на општината Тополчани. (332)

Врз основа на решението од Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 02—503 од 25-П-1959 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, ред. бр. 2 установата под назив: Земјоделска станица на НО на Скопска околија, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на установата е: унапредување на земјоделството во Скопска околија со спроведување на нови организаторски средства кај широките земјоделски маси.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Скопска околија бр. 26140 од 16-ХИ-

1958 година.

Со установата управува управен одбор од 9 члена, како колективен орган. Управник на установата е Саид Мустафа.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Секретаријатот за стопанство на НО на Скопска околија.

Број 02—503/59 од Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје. (377)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес, бр. 03—6978 од 16-X-1958 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 9, рег. бр. 9 установата под назив. Околински хигиенски завод, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на установата е: а) да ги следи и проучува условите под кои живее и работи населението, ги проучува причините и појавите кои штетно влијаат врз здравјето на луѓето, работи на спречувањето и отстранувањето на причините и последиците од заразните, паразитните, масовните и другите заболувања и им предлага на надлежните органи преземање на соодветни мерки; б) презема мерки и учествува во спроведувањето на мерките за спречување и сузбивање на заразните, паразитните, масовните и другите заболувања; в) презема мерки за заштита на здравјето на заградените лица и подрачја; г) работи на здравственото просветување и воспитување на населението; д) ја следи и координира стручно-методолошката работа на здравствениите домови и им укажува стручна помош; е) врши стручни услуги со своите специјализирани служби и лаборатории; е) се грижи и презема мерки за стручно издигање и усовршување на здравствениот кадар; ж) бара од здравствениите установи од подрачјето на околијата одредени статистички и други податоци и обавестувања од делокругот на нивната работа; з) му дава на Советот за народно здравје на Народниот одбор на околијата односно на НР Македонија предлози и мислења за преземање на одделни здравствени мерки со цел да се заштити здравјето на населението.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Титоввелешка околија — Титов Велес бр. 01—7427 од 29-IX-1958 год.

Установата ќе ја потпишува и застапува управникот д-р Горгов Страшил, д-р Живко Талевски, пом. управник, и Олга Симсарова, секретар-благајник.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за народно здравје на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Бр. 6978/58 год. од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес. (469)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 04-1233 од 11-III-1959 година професорот инж. Гуро Анцел, досегашен директор на Институтот за студии и проектирање при Техничкиот факултет, Скопје, од 1-II-1959 година е сменет од должност, од која дата му престанува правото да ја потпишува установата.

Новоназначениот директор професорот инженер Станислав Јефтимијадес е овластен да ја потпишува установата, сметано од 1-II-1959 година.

Бр. 04—1233/59 од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје. (468)

ЛИКВИДАЦИЈА

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Новаци, с. Новаци бр. 01—5374/1958 год. Земјоделското стопанство на општините Новаци и Бистрица „Црнско блато“, с. Логоварди — Битолско е ставено во редовна ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на стопанството во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања спрема стопанството.

Од Ликвидационата комисија (383)

Со решението Л. бр. 1/58 од 30 јануари 1958 г. е заклучена постапка за присилна ликвидација на Општината земјоделска задруга „Бел камен“, с. Црешево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, 31-III-1959 година. (644)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штембил на Централната аптека „11 октомври“ — Скопје под назив: „Централна аптека „11 октомври“ — Скопје, се огласува за неважен. (657)

Загубениот округли печат на Фабриката за тули и керамици „Пролетер“ — Скопје под назив: „Фабрика за тули и керамици „Пролетер“ — Скопје“, се огласува за неважен. (607)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Чашка — Титоввелешка околија бр. 03—3097/1 од 1-VIII-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 6 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Данијали Д. Фаридин, со седиште во Населба Чашка. Предмет на работењето на дуќанот е: посластичарски занает, преработка на млечни производи и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Данијали Д. Фаридин. (220)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Дебар бр. 03—2032 од 18-VIII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 134, рег. бр. 344 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиција Ферат Риза Меметали, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ферат Риза Меметали. (221)

Врз основа на дозволата од Советот за индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 04—3232/1 од 1-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 11 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Адем Шабан Саитов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адем Шабан Саитов. (222)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05—4672/1—1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 230 рег. бр. 230 занаетчискиот дуќан под фирма: Војо Радев Ѓорѓевиќ, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: услужно печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Војо Радев Ѓорѓевиќ (223)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05—7043/1—1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 229, рег. бр. 229 занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Томислав Киров Стојчевски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томислав Киров Стојчевски. (224)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05—7044/—1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 231, рег. бр. 231 занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Шабан Амета Идиќ, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на јажиња.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан Амета Идиќ. (225)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 2210/1 од 17-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 510, рег. бр. 502 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Борис Трајков, со седиште во Титов Велес, ул. „Петре Поп Арсов“, бр. 7. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Трајков. (226)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 5890/1 од 17-IX-1958 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 512, рег. бр. 504 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Круме Панов, со седиште во Титов Велес, ул. „Браќа Поп Јорданови“ бр. 5. Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме Панов. (227)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 2567/1 од 17-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 511, рег. бр. 503 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ајрадин Камилос, со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 158. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајрадин Камилос. (228)

Врз основа на решението број 4130/1 од 22-IX-1958 год. занаетчискиот дуќан на Тодор Ристов Кулаков, кој се наоѓаше во Неготино, на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 21 се преселува во Скопје, на ул. „108“ бр. 21, општина „Кале“. Овој дуќан и понатаму ќе го води сопственикот Тодор Кулаков, од Неготино, со постојано место на живеење во Скопје. Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на машки и женски облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Ристов Кулаков. (229)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 6555/1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 56 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Ејуп Ејупоски, со седиште во Скопје, ул. „Мирче Ацев“ бр. 119. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ејуп Ејупоски. (230)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 10548 од 17-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 833, рег. бр. 60/58 занаетчискиот дуќан под фирма: Електро инсталатер Добри Димитров Димовски, со седиште во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Добри Димитров Димовски. (231)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03—6807/1 од 5-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 204, рег. бр. 204, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Илија Атанасов Петровски, ул. „7 септември“. Предмет на работењето на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Атанасов Петровски. (232)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 8152 од 24-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 109 занаетчискиот дуќан под фирма: Јорганџија Рагип Мустафа Бошњаку, со седиште во Скопје, ул. „135а“ бр. 85а. Предмет на работењето

то на дуќанот е: јоргандиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раѓип Мустафа Бошњаку. (234)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 5685/1 од 2-X-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 513, рег. бр. 505 занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Душан Донеv, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 55. Предмет на работењето на дуќанот е: курчиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Донеv. (235)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—9585 од 23-VIII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 834, рег. бр. 61 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Вангел Христов Наумовски, со седиште во Битола, ул. „Цане Василев“ бр. 6. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Христов Наумовски. (236)

Врз основа на дозволата од Советот за индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 04—3590/1 од 12-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 208 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Петар Трифунов Давидков, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Трифунов Давидков. (237)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Илација“ — Скопје бр. 12474 од 8-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 37 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивачка Вера Борисова Манева, со седиште во Скопје, ул. „Скопска“ бр. 10а. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вера Борисова Манева. (238)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05—26 од 21-III-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 298, рег. бр. 298, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Методија Илиев Цветковски, со седиште во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Илиев Цветковски. (204)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05—26 од 8-V-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 299, рег. бр. 299 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Бошко Георгиев Петрески, со седи-

ште во Прилеп, ул. „Маркова“ бр. 110. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење занаетчиски столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко Георгиев Петрески. (205)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05—2723 од 9-VI-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 301, рег. бр. 301 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ордан Ангелев Велески, со седиште во Прилеп (во место викано „Поводеници“) Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан Ангелев Велески. (206)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05—4227/58 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 303, рег. бр. 303 занаетчискиот дуќан под фирма: Ножар Димитрија Стеванов Ивановски, со седиште во Прилеп, ул. „Ристе Секирчанец“ бр. 29. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на ножеви.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Стеванов Ивановски. (207)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05—2417 од 14-V-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 300, рег. бр. 300 занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Никола Атанасов Петкоски, со седиште во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 83. Предмет на работењето на дуќанот е: потковување добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Атанасов Петкоски. (208)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината — Битола бр. 07—9411 од 11-VIII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 832, рег. бр. 59 занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар Коста Стефанов Илиевски, со седиште во Битола, ул. „Ордан Николов“ бр. 45. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на папучи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Стефанов Илиевски. (209)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 7827 од 29-VIII-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 13, рег. бр. 108 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Усеин Кадри Осман, со седиште во Скопје, ул. „Стиф Наумов“ бр. 98. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин Кадри Осман. (210)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Дебар бр. 03—8690/1 од 26-ХП-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 343, рег. бр. 195 занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Јани Садуш Сефедин, со седиште во Дебар, ул. „Братство единство“ бр. 63. Предмет на работењето на дуќанот е: лимарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јани Садуш Сефедин. (212)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 9395 од 3-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 35 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Стојан Ангелов Стојановски, со седиште во Скопје, ул. „4“ бр. 32. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Ангелов Стојановски.

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 12406 од 4-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 36 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Душан Младенов Николов, со седиште во Скопје, ул. „262“ бр. 24. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Младенов Николов. (215)

Врз основа на дозволата од Советот за индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 04—3384 од 6-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 207, рег. бр. 207 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Ајдим Исака Алџим, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајдим Исака Алџим. (216)

Врз основа на дозволата од Советот за индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 04—4444 од 6-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 205, рег. бр. 205, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Благој Јанев Герасимов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Јанев Герасимов. (217)

Врз основа на дозволата од Советот за индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 04—5033 од 6-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 204, рег. бр. 204 занаетчискиот дуќан под фирма: Ориент — слаткар Неофит Христов Костов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неофит Христов Костов. (218)

Врз основа на дозволата од Советот за индустрија и занаетчиство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 04—5240 од 6-IX-1958 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 206 рег. бр. 206 занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Мите Јорданов Тодоров, со седиште во с. Тркање. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мите Јорданов Тодоров. (219)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Гостивар — Секретаријат за стопанство бр. 04—454/1 од 6-III-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, ред. бр. 478 занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Шабан Идризов Ханџиу, со седиште во Гостивар, ул. „Димитар Влахов“ бр. 14. Предмет на работењето на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан Идризов Ханџиу. (95)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Гостивар — Секретаријат за стопанство бр. 04—453/1 од 6-III-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, ред. бр. 477 занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан за изработка на тестенини, обланди и корнети на Узеир Д. Демиралџи, со седиште во Гостивар, ул. „Младен Симоноски“ бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на тестенини, обланди и корнети.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Узеир Д. Демиралџи. (96)

СОДРЖИНА

	Страна
65. Одлука за утврдување републички прописи што престанале да важат — — — — —	201
66. Решение за именување членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни на НРМ „Танец“ во Скопје — — — — —	205